

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, м-р Мишо Василевски – заменик претседател, Елита Шуки - член и Сузана Раваноска – член врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „ТРНОВСКИ БИСЕР“ ДООЕЛ Крива Паланка, наш број 09-400/1 од 21.06.2018 година, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-110/6 од 08.06.2018 година, донесена во постапката по Огласот со Барање за прибирање на понуди бр.07/2018 за набавка на услуги – дистрибуција на храна за народна кујна, на договорниот орган ОУД „Боро Менков“ Крива Паланка, врз основа на член 220 став (1) алинеја 2 и став (3) од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015 и бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 31-та Седница одржана на ден 27.06.2018 година го донесе следното:

## **РЕШЕНИЕ**

**1. Жалбата** на жалителот „ТРНОВСКИ БИСЕР“ ДООЕЛ Крива Паланка, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-110/6 од 08.06.2018 година, донесена во постапката по Огласот со Барање за прибирање на понуди бр.07/2018 за набавка на услуги – дистрибуција на храна за народна кујна, на договорниот орган ОУД „Боро Менков“ Крива Паланка, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕНАВРЕМЕНА.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

## ***Образложение***

Договорниот орган ОУД „Боро Менков“ Крива Паланка спровел постапка со Огласот со Барање за прибирање на понуди бр.07/2018 за набавка на услуги – дистрибуција на храна за народна кујна и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.02-110/6 од 08.06.2018 година.

Жалителот останал незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-110/6 од 08.06.2018 година, бидејќи смета дека договорниот орган сторил суштествени повреди на Законот за општа управна постапка, погрешно и нецелосно ја утврдил фактичката состојба како и дека погрешно го применил законот.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, во текот на жалбената постапка ги изведе писмените докази и тоа: жалбата, писмениот одговор на жалбата доставен од страна на договорниот орган, одлуката за јавна набавка, тендерската документација, огласот, записникот за отворањето на понудите, понудите на понудувачите, извештајот за спроведена постапка, извештајот од спроведена електронска аукција, одлуката за избор на најповолна понуда, како и останатата документација приложена во предметот, врз основа на член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки најде дека:

***Жалбата е изјавена од овластен подносител.***

***Жалбата е ненавремена.***

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата на жалителот „ТРНОВСКИ БИСЕР“ ДООЕЛ Крива Паланка утврди дека истата е ненавремена. Имено, Државната комисија утврди дека жалителот „ТРНОВСКИ БИСЕР“ ДООЕЛ Крива Паланка ја изјавил жалбата до Државната комисија за жалби по јавни набавки на 20.06.2016 година во 13:50 часот, видно од датумот втиснат на препорачаната пратка R RB077494599MK, а Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-110/6 од 08.06.2018 година година, жалителот ја примил на 08.06.2018 година, односно на денот кога била објавена на ЕСЈН, имајќи предвид дека постапката се спроведувала во електронска форма. Со оглед на фактот што договорниот орган спровел постапка со Барање за прибирање на понуди, рокот за жалба согласно член 216 став 2 алинеја 5 од Законот за јавните набавки бил три дена од денот на приемот на Одлуката. Оттука, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека жалбата е ненавремена. Имено, на жалителот рокот за жалба му истекол на 11.06.2018 година, а истиот жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјавил на 20.06.2016 година. Со оглед на горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како ненавремена.

Согласно член 45 став (5) и (6) од Законот за Општа управна постапка: „(5) Почетокот и текот на роковите не го спречуваат неработни денови и денови на државни празници и други неработни денови утврдени со закон. (6) Ако последниот ден на рокот паѓа во неработен ден или на државен празник, или во друг ден кога јавниот орган пред кого треба да се преземе дејствието не работи, рокот истекува на првиот нареден работен ден“.

Во член 216 став (2) алинеја 5 и став (5) од Законот за јавните набавки е уредено: „(2) Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со барање за прибирање на понуди од денот на: - приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката или“, и став (5) од Законот за јавните набавки: „економскиот оператор кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (2) на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.“

Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став (2) на овој закон“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е ненавремена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-400/5  
27.06.2018 год.  
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива,
- „ТРНОВСКИ БИСЕР“ ДООЕЛ Крива Паланка, ул. „8-ми Октомври“ бр.50 Крива Паланка
- ОУД „Боро Менков“ Крива Паланка, ул.„8-ми Октомври“ бр.61 1330 Крива Паланка